



# РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО НА ИЗВОРИТЕ НА ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

## КРАТОК ИЗВЕШТАЈ

**AMBICON.UGD**

УНИВЕРЗИТЕТ  
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  
избери мудро, делувај храбро

Ова истражување го подготви лабораторијата АМБИКОН при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во рамките на проектот „Справување со загадувањето на воздухот“ што го имплементира Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање и општините Кавадарци, Куманово, Гостивар, Струга и Струмица.

Овој проект е дел од Програмската рамка на УНДП, финансирана од Шведска. Во рамките на програмата исто така се спроведува и проектот „Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти“.

Ставовите изразени во овој документ се на авторите и не секогаш ги одразуваат гледиштата на УНДП, на Шведска како донатор и на другите партнери во проектот.


## За лабораторијата

Лабораторијата АМБИКОН постои речиси две децении во рамките на Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Лабораторијата АМБИКОН вклучува два научноистражувачки оддели:


- Оддел за амбиентална контрола
- Оддел за анализа и тестирање материјали

Од 2014 година, лабораторијата е акредитирана во согласност со ISO 17025 за:  
контрола на квалитативните и квантитативните параметри на амбиентниот воздух во реални услови и реално време,  
утврдување на нивото на персонална експозиција на одделни штетности, како и испитување на морфологијата и на хемискиот состав на најразлични материјали.



Според инфраструктурата и кадровскиот потенцијал, АМБИКОН е една од најопремените лаборатории во ова поле, не само на национално туку и на регионално ниво.

## Каде и како се мери



Како најсоодветна локација за урбаната зона на Кавадарци, избрана е локацијата на државната мониторинг-станица, која се наоѓа на раскрсницата на две главни улици на периферијата на градот. Оваа локација доживува значителен обем на сообраќај.

Сите примероци се земени од стручниот кадар на Лабораторијата АМБИКОН во периодот од март 2023 до април 2024 година. Во овој период се собрани повеќе од 190 валидни примероци. За земањето на примероците, користени се сертифицирани автоматски системи (PNS 18-6.2, Comde Derenda, Germany).



### Гравиметриска и хемиска анализа на земените примероци

Масените концентрации на суспендираните честички (PM 2.5) се одредува гравиметриски. Елементарниот состав на честичките се анализира со рендген флуоресцентен спектрометар (NEX CG, Rigaku, Japan). Анализата вклучува одредување 29 елементи. Присуството на елементарен јаглерод се одредува со оптички трансмисиометар (OT 21, Magee Scientific, USA), додека водено растворливите јони (сулфати, нитрати и амониум) се анализираат со стандардни тестови и високосензитивен спектрофотометар (Spectroquant Prove 600, Merck, Germany).




Сите постапки на мерења и анализи, минуваат низ ригорозна контрола на квалитет и споредба на резултатите со екстерни стандарди и споредби.

**UCDAVIS**  
AIR QUALITY RESEARCH CENTER



MICROMATTER™ - XRF Calibration Standards  
CERTIFICATION SHEET




### Моделирање


Крајно добиените податоци се подлога за моделирање.

Добиените резултати од сите анализи подложат на сложени пресметки.

Финален производ е модел што ги дефинира изворите на загадувањето на воздухот и ја дава нивната процентуална застапеност т.н. пропорционирање на изворите на загадување




## Концентрација на суспендирани честички




Измерената просечна годишна концентрација на суспендирани честички PM 2.5 е  $62,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$  што е повеќе од 149 % надминување на граничната вредност. Минималната измерена дневна концентрација на суспендирани честички PM 2.5 изнесува  $14,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , додека максималната високи  $154,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Во текот на грејната сезона, концентрациите се значително повисоки во однос на топлите месеци. Просечната вредност за месеците од грејната сезона изнесува многу високи  $72 \mu\text{g}/\text{m}^3$  и е речиси тројно повисока од годишната гранична вредност, но и за околу 41 % повисока од просекот во топлите месеци. Во пролетните и во летните месеци просекот изнесува високи  $51,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$  и ја надминува годишната гранична вредност за значителни 104 %.



Во текот на пролетните, летните и есенските месеци, нема значителни промени на концентрациите на PM 2.5, ниту на дневно ниту на неделно ниво. Спротивно, во текот на зимата, се јавува значителна промена на концентрациите на PM 2.5 на дневно ниво, со два карактеристични врвови, еден утрински и еден вечерен. Оваа промена се должи на комбинирано влијание на метеоролошките фактори и интензитетот на изворите на загадување.

## Поврзаност на метеоролошките параметри со концентрациите на суспендирани честички




Поларните дијаграми ја даваат поврзаноста на концентрациите на суспендираните честички со брзината и правецот на ветерот. Брзината на ветерот е дадена со круговите, а правецот на ветерот е даден со координатните линии. Концентрацијата е прикажана со скалата на бои.

Статистички, високи концентрации се јавуваат само во текот на зимата и се поврзани со појавата на слаб ветер (1 до 2 m/s) претежно од јужен правец.


Дополнителните статистички анализи покажуваат дека ваквата поврзаност може да се објасни пред сè со локацијата на мерната станица што се наоѓа во северниот дел на градот, но и со позицијата на изворите во нејзината непосредна околина. Високите концентрации се поврзани само со слаб ветер од јужен правец, што укажува дека загадувањето е локално (од близката околина), при што со непараметарската регресија како најзначаен се издвојува јужниот правец, што во целост се поклопува со урбантата зона на градот Кавадарци.

### Со помош на моделирањето, утврдени се 6 главни извори на загадување карактеризирани според нивниот хемиски отпечаток




- Согорувањето биомаса е поврзано главно со греење на домаќинствата, но овде влегува и согорувањето биомаса во фурни, ресторани, како и мали индустриски објекти што се греат на дрва или произведуваат топлинска енергија за својот технолошки процес.
- Оган на отворено и согорување отпад, вклучува горење стрништа, земјоделски и градинарски отпад, пожари, отпад од депонии и сл. Овде спаѓа и согорувањето неквалитетно гориво во печки за греење со разни отпадни материјали во домашни и во мали индустриски ложишта.
- Минерална прашина, прашина од градежништво и ресуспензија од улиците.
- Сообраќај – емисија од издувни гасови, абење на кочници и гуми, како и согорувањето нафта во стари дизел-мотори (трактори, товарни возила, стари патнички возила) или мотори што немаат соодветна заштита.
- Согорување мазут и нафта – во ложишта за греење јавни објекти и згради (градинки, училишта, болници), како и во индустриски објекти за производство на топлина или некои други технолошки процеси.
- Секундарни аеросоли – честички што не се примарно емитирани туку се формираат како резултат на неколку хемиски промени во атмосферата под влијание на сончевата светлина, озонот и влажноста и на крајот се трансформираат во „секундарни аеросоли“.

## Временска распределба на поединчни извори



Визуелниот преглед на временската распределба на поединчни извори (ставени на ист размер) јасно укажува дека со својот интензитет најголем извор на загадување е согорувањето на биомаса, следен од минералната прашина и сообраќајот, кои имаат нешто помал интензитет, но поголема временска застапеност. Сепак, согорувањето на биомаса е веројатно основниот извор што може да се поврзе со појавата на епизоди на екстремно загадување.

## Масено учество на изворите на загадување по месеци



Во текот на зимските месеци (ноември – април) сагорувањето на биомаса е главен извор, со просечен месечен придонес што достигнува до  $38 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Во декември и јануари само овој извор придонесува да се надминат годишните гранични вредности.

Сообраќајот е извор што е со постојан придонес во текот на целата година и значајно се зголемува во летниот период и достигнува до  $25,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$  во јули и септември, и  $27 \mu\text{g}/\text{m}^3$  во август што значи дека само овој извор во летниот период ги надминува годишните гранични вредности.

Доминантен извор на загадување во Кавадарци е минералната прашина, прашината од градежништво и ресуспензија од улиците. Овој извор на загадување се забележува речиси во текот на целата година, а особено доминира во втората половина од испитуваниот период кога е започната изградба на сообраќајницата близу мерната станица.

Горењето на отворено е забележливо во текот на целата година, со најголем придонес во пролетните и во раните летни месеци (мај, јуни и јули) и во доцна есен и зима.

### Процентуално учество на идентификуваните извори на загадување

